



Програмата за стипендирање на **Талент Бизнис инкубаторот „СТЕП-АП“** е наменета за млади бизнис таленти и има цел да обезбеди развој на нивните деловни вештини и нивно доближување кон потенцијалните идни работодавачи.

Во насока на унапредување на стручниот кадар потребен на компаниите во брзорастечкиот ИКТ (информациски и комуникациски технологии) сектор, во соработка со едни од најуспешните и најиновативните ИТ компании во Македонија **ASSECO SEE** и **DoXTeam**, за прв пат во Македонија објавуваме

ЈАВЕН ПОВИК за стипендирање на 5 студентки/и

КОИ УСЛОВИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИТЕ:

- Да сте редовно запишани во **I (прва) или II (втора)** година на еден од факултетите од областа на информациските технологии (ИТ) и/или компјутерско инженерство во Македонија.
- Во текот на досегашното образование да сте постигнале одлични резултати и тоа:
 - ако сте запишани во **II (втора)** година да сте ги положиле сите испити во прва година и да сте постигнале **најмалку 8,50 просечен успех** во студирањето,
 - ако сте запишани во **I (прва)** година да сте оствариле **одличен просечен успех** во средното образование.
- Да сте вклучени во воншколски активности и да работите на својот личен развој и на развојот на општествената околина во која живеете.

ШТО ДОБИВАТЕ ДОКОЛКУ БИДЕТЕ ИЗБРАНИ?

- **Сет на обуки** за развој на вашите деловни и меки вештини.
- Менторирање и кариерно советување во текот на стипендирањето.
- Поддршка во текот на студирањето.
- Обезбедена практична работа и вклучување во работните активности на компанијата стипендитор за време на практичната работа.
- Обезбедено **вработување по завршување на студиите.**
- Професионална промоција и забрзан кариерен развој по вработувањето.
- **Месечна стипендија** во текот на студирањето во износ од **7.400,00 денари.**

ОБВРСКИ КОИ БИ ГИ ПРЕЗЕМАЛЕ КАКО СТИПЕНДИСТ ВО ПРОГРАМАТА:

- Редовно да учествувате во обуките од Програмата за развој на стипендисти.
- Редовно да ја посетувате наставата и вежбите на Факултетот.
- Редовно да ги полагате испитите и студиската година да ја завршите во предвидениот рок и со просек не помал од 8,50.
- За време на летниот период да извршувате практична работа кај Стипендаторот, во времетраење од најмалку 1 (еден) месец.
- Да не преминете на друг факултет или студиска насока без согласност од Стипендаторот.
- Да изготвите дипломска работа, во функција и во договор со Стипендаторот.
- По или непосредно пред дипломирањето да бидете достапни за вработување согласно потребите на Стипендаторот и да остварите непрекинат работен однос од најмалку 36 месеци.

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?

Пополнете го електронски образец поставен на следниот [ЛИНК](#) најдоцна до 10.12.2017 година до 24.00 часот.

ИМАТЕ ПРАШАЊА?

- Проверете дали вашето прашање е одговорено во одделот „Најчести прашања и одговори (Frequently Asked Questions)“ на www.stepup.com.mk
- Доколку не, пишете ни на: stipendiranje@stepup.com.mk

Created by


StepUp
Talent Business Incubator

Supported by

 

